



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1830

2

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 28 декември 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 66

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 600 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-685; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

955.

Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79) во член 7 став 2 се менува и гласи:

„Цела дневница му припаѓа на работник, на раководечки работник, односно на функционер и за времето поминато на службено патување ако трае во вкупно од 12 до 24 часа.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од дејот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1151

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

956.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат), формиран со Одлуката за организацијата и работата на Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет, продолжува со работа како самостојна стручна служба на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Советот), со положбата и делокругот што се утврдени со оваа одлука.

2. Генералниот секретаријат е самостојна стручна служба на Советот која врши стручни за-

дачи и работи за потребите на Советот, на неговите работни и советодавни тела, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување, а кои се однесуваат на:

1) извршувањето на обврските, правата и должностите на Советот утврдени со Уставот на СФРЈ, со законот, со Деловникот на Сојузниот извршен совет и со други прописи и по тие прашања презема определени мерки и соработува со соодветните органи на управата и стручните служби на сојузните, републичките и покраинските органи и организации;

2) остварувањето на соработката на Советот со општествено-политичките организации, со Народната банка на Југославија, со Стопанската комора на Југославија, со организациите на здружен труд и со други самоуправни организации и заедници и здруженија;

3) организирањето, подготвувањето и свикнувањето на седниците на Советот, на Координационата комисија на Советот, на работните и советодавните тела на Советот, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување и на други седници што се одржуваат по заклучок на Советот;

4) проучувањето и самостојната обработка на материјалите што се достапуваат за разгледување до Советот и неговите тела, до сојузните општествени совети и до Советот за човековата средина и просторното уредување, вршењето на законодавно-правни и студиско-аналитички задачи и работи во областа на општественото уредување, на општествено-политичките и организационите прашања, на општественото планирање и развојот и на други системски прашања, на економската и социјалната политика, на меѓународните односи и меѓународната соработка, на нуклеарната енергија, на заштитата на човековата средина и просторното уредување и во други области и вршењето на други стручни задачи и работи за седниците на Советот, на работните и советодавните тела на Советот, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување;

5) стручните и други задачи и работи во врска со вршењето на функцијата претседател, потпретседател и членови на Советот, генерален секретар на Советот во извршувањето на нивните обврски во Советот и во другите сојузни органи и нивните тела;

6) подготвувањето на програми и планови за работа на Советот и неговите работни и советодавни тела, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување и предлагањето мерки за унапредување на нивната организација и работа;

7) следењето на реализацијата и програмите и плановите за работа на Советот и извршувањето на заклучоците на Советот и неговите работни советодавни тела, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување и вршењето на задачите и работите што

за Генералниот секретаријат произлегуваат од тие заклучоци и програми и од плановите за работа;

8) задачите и работите во поглед на техничката опременост и на системот за врски на Советот и на определени други сојузни органи и организации;

9) определените задачи и работи на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

10) определените финансиско-материјални задачи и работи за потребите на Советот, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување;

11) подготвувањето и собирањето на информативни, документациони и други материјали и податоци потребни за работата на Советот и неговите работни и советодавни тела, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување;

12) определените организации и стручни задачи и работи на Сојузниот одбор за развој на творештвото и иновациите, формиран со Општествениот договор за поттикнување и вреднување на творештвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/77);

13) административно-стручните и други задачи и работи за потребите на Советот, на сојузните општествени совети и на Советот за човековата средина и просторното уредување;

14) другите задачи и работи што ќе му ги определи Советот.

Во Генералниот секретаријат се вршат и стручни и други задачи и работи од делокругот на Сојузниот центар за известување и тревожење и од делокругот на Службата за криптозаштита на Сојузниот извршен совет, формирани со Одлуката за организацијата и работата на Центарот за оперативни работи, известување и тревожење, како и на посебни организациони единици во составот на Генералниот секретаријат.

Сојузниот центар за известување и тревожење врши задачи и работи што согласно со неговата функција произлегуваат од Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74) и од Правилникот за службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, а особено: пренос на соодветни одлуки и наредби на Претседателот на Републиката, на Претседателството на ЦК СКЈ и на Претседателството на СФРЈ; примам, обработува и доставува податоци и информации на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и до функционерите на федерацијата за вонредни настани во земјата и странство, за опасности и последици од природни непогоди и технички несреќи; врши меѓусебна размена на соодветни информации со социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини; обезбедува комуницирање и врши посредување по давањето на телефонски и други врски за потребите на определени функционери; врши и други задачи и работи кои поблиску се утврдуваат со правилникот за организацијата и работата на оваа организациона единица на Генералниот секретаријат.

Службата за криптозаштита на Сојузниот извршен совет врши особено: задачи и работи на криптозаштита и обработка и примопредавање на пишувани информации што се пренесуваат со технички средства за врска, кои поблиску се утврдуваат со правилникот за организацијата и работата на оваа организациона единица на Генералниот секретаријат.

3. Генералниот секретаријат има свој печат.

4. Генералниот секретаријат може во својата работа да користи услуги на стручни, технички и други служби на Советот кои работат за потребите на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

5. Со работата на Генералниот секретаријат раководи генералниот секретар на Сојузниот из-

вршен совет (во натамошниот текст: генералниот секретар).

Во поглед на раководењето со работата на Генералниот секретаријат и одлучувањето за засновање и престанок на работен однос на работник во Генералниот секретаријат, генералниот секретар ги има правата и должностите на функционер кој раководи со сојузен орган на управата.

6. Генералниот секретар е одговорен пред Советот за својата работа и за работата на Генералниот секретаријат.

7. Генералниот секретар може да има заменик.

Заменик-генералниот секретар, на предлог од претседателот на Советот, го назначува и разрешува од должност Советот.

Заменик-генералниот секретар го заменува генералниот секретар во случај на негова отсутност или спреченост во вршењето на должноста, со сите овластувања и одговорности во раководењето со работата на Генералниот секретаријат и врши и други задачи и работи што ќе му ги довери генералниот секретар.

8. Во Генералниот секретаријат можат да се назначат како раководечки работници: потсекретар, помошници на генералниот секретар, советници на претседателот, потпретседателот и членовите на Советот, советници на претседателите на сојузните општествени совети и советници на генералниот секретар.

Задачите и работите на кои се распоредуваат раководечките работници од став 1 на овој член, како и нивниот број, се утврдуваат со правилникот за систематизацијата на задачите и работите во Генералниот секретаријат.

Правилникот за систематизацијата на задачите и работите во Генералниот секретаријат е основ за назначување на раководечките работници од став 1 на овој член.

На задачите и работите во Генералниот секретаријат можат да се распоредат и сојузни советници и потсекретари назначени во Советот.

9. Раководечките работници ги назначува и разрешува од должност Советот, на предлог од генералниот секретар, по претходно прибавено мислење од надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина.

Личниот доход на раководечките работници го определува Советот.

10. Генералниот секретар и неговиот заменик, раководечките работници и работниците во Генералниот секретаријат ги остваруваат своите самоуправни права во работната заедница на Генералниот секретаријат, на начинот утврден со статутот и со другите самоуправни општи акти на работната заедница во согласност со законот.

Во работната заедница на Генералниот секретаријат своите самоуправни права ги остваруваат и сојузните советници и потсекретари во Советот што се распоредени на определени задачи и работи во Генералниот секретаријат.

11. Средства за работа на Генералниот секретаријат се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

12. На организацијата и работата на Генералниот секретаријат, во поглед на овластувањата и одговорноста на генералниот секретар и неговиот заменик, како и во поглед на правата, обврските и одговорностите на раководечките работници и на работниците во Генералниот секретаријат, се применуваат прописите што важат за сојузните органи на управата, ако со сојузен закон или со друг пропис не е определено поинаку.

13. Генералниот секретар е должен до Советот да го поднесе на согласност правилникот за организацијата и работата и правилникот за систематизацијата на задачите и работите на Генералниот секретаријат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за организацијата и работата на Генералниот секретаријат на сојузниот извршен совет, Е. п. бр. 824 од 11 декември 1974 година, Е. п. бр. 658 од 30 јули 1975 година, Е. п. бр. 746 од 16 октомври 1975 година, Е. п. бр. 1001 од 4 декември 1975 година, Е. п. бр. 228 од 7 април 1976 година, Е. п. бр. 657 од 21 јули 1976 година, Е. п. бр. 228 од 2 март 1977 година и Е. п. бр. 208 од 16 февруари 1978 година и Одлуката за организацијата и работата на Центарот за оперативни работи, известување и тревожење, Е. п. бр. 613 од 2 јуни 1976 година.

15. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1153
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Драгољуб Ставрев, с.р.

957.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. За стоките што се увезуваат, освен за стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), односно за стоките за кои царина се плаќа по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се плаќа посебна такса во височина од 10% од вредноста на увезените стоки.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на сировини, репродукционен материјал и специфична опрема што се врши врз основа на решение на Сојузниот извршен совет за царинските контингенти донесени врз основа на член 49 од Царинскиот закон и на важечките прописи за критериумите за царинските контингенти, посебна такса се плаќа, и тоа:

- 1) по стапка од 7% — ако царината се намалува за 50%, односно ако стапката на царината е намалена на 5% или на помалку од 5%;
- 2) по стапка од 7,5% — ако царината се намалува за 40%;
- 3) по стапка од 8% — ако царината се намалува за 20%;
- 4) по стапка од 9% — ако царината се намалува за 20%;

По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна такса се плаќа по стапка од 7%, и тоа:

1) на увозот на производите за кои во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78) е пропишана стапката „Сл“, односно 8% или помала од 8% со можност за намалување на царината преку решение за царинскиот контингент и кога решение за царинскиот контингент не е донесено;

2) на увозот на специфична опрема од глава 84 до 90 на Законот за Царинската тарифа за која со решение за царинскиот контингент за увоз на специфична опрема, односно во Царинската тарифа е пропишана стапка на царина од 8% или помала од 8%.

3) на увозот на бродови за меѓународен поморски транспорт од тар. број 89.01 на Царинската тарифа што се врши врз основа на договори за купување што се пријавени кај банката до 15 јуни 1973 година, посебна такса се плаќа по стапка од 5%.

Одредбата од став 1 на оваа точка се применува на увозот на бродови извршен по 1 јануари 1976 година.

4. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на два авиона со широк труп од тар. број 88.02/5а на Царинската тарифа, со опрема и резервни делови, што го врши организацијата на здружен труд Југословенски аеротранспорт од Белград, посебна такса се плаќа по стапка од 5%.

5. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, на увозот на сурова нафта од тар. број 27.09/1, горивни масла — само на мазут од тар. број 27.10/7 и на нафтени гасови и други гасовити јаглеводороди во гасовита состојба од тар. број 27.11/3 на Царинската тарифа, што се увезуваат за домашни потреби, а во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 година, нема да се наплатува посебна такса.

6. Посебната такса од оваа одлука се пресметува и се наплатува на вредноста на увезените стоки согласно со одредбите од член 34 на Царинскиот закон.

7. За извршување на оваа одлука Сојузната управа за царини води евиденција, и тоа за следните податоци: за називот на стоките, за датумот на увозот, за вредноста на стоките, за износот на наплата-тената и за износот на ненаплатената посебна такса, и за тие податоци поднесува месечни извештаи до Сојузниот секретаријат за финансии.

8. Оваа одлука се применува на увозот на стоките што се врши од 1 јануари до 31 декември 1980 година.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1154
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

958.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79), во точка 2 зборовите: „31 декември 1979 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 1980 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1152
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

959.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители и на индивидуалните производители што продаваат пченка преку организациите на здружен труд (во натамошниот текст: производители) за пченката од родот на 1980 година им се обезбедува гарантирана (заштитна) цена од 3,45 динари за еден килограм.

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на оваа точка ќе се применува за количините на пченка од родот на 1980 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира за пченка испорачана во септември, октомври и ноември 1980 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец, почнувајќи од декември, и тоа за 0,025 динари по еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1981 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 став 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелницата за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магазин на организацијата на здружен труд на која и ја продаваат пченката, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, односно за добиточна исхрана незаразена од житни болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори се со пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, гарантираната заштитната цена за процентот на влага под или над предвидениот процент ќе се намали, односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителите и купувачите.

Ако пченката има помал или поголем процент на кршени зрна, цената се зголемува или се намалува за процентот на кршените зрна, тоа во однос 0,25 за секој процент.

5. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од

1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченка од родот на 1980 година по цената од точка 1 на оваа одлука во количини што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на пченка, а до количините утврдени со билансите на републиките и билансите на автономните покраини.

Количините на пченка, над количините откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата по цената од точка 1 на оваа одлука).

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето на оваа одлука во сила.

6. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат, пченката откупена според одредбите од оваа одлука да ја продаваат по цени што не можат да бидат повисоки од пропишаните производителски продажни цени за пченка, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чувањето за текуштата економска година и на продажбата.

7. Оваа одлука влегува во сили наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1160

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

960.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат пченка од родот на 1980 година од организациите на здружен труд што произведуваат пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители) по продажна цена на производителите од 3,80 динари за еден килограм.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира за пченка испорачана во септември, октомври

и ноември 1980 година. Таа цена се зголемува за секој следен месец, почнувајќи од декември наредната година, и тоа за 0,025 динари за еден килограм пченка. Во јуни, јули и август 1981 година се применува цената од месец мај.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелницата во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, а за индивидуалните производители — франко магазин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човечки исхрана, односно за добиточна исхрана, незаразена од житни болести и штетници, со квалитет во зрно — со 14% влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна. Процентот на кршени зрна се утврдува со решетање низ сито чии отвори се со пречник од 5 mm.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, за процентот на влага под или над предвидениот процент цената ќе се намали, односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

Купувачите можат, по исклучок, да преземаат и пченка што има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што цената од точка 1 на оваа одлука за таквата пченка ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу купувачите и производителите. Ако пченката има помал или поголем процент на кршени зрна, цената се зголемува, односно намалува за процентот на кршени зрна, и тоа во однос 0,25 за секој процент.

5. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на пченка можат да ги формираат цените во прометот според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1162
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

961.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација

со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) за оризова арпа од родот на 1980 година им се обезбедуваат гарантирани (заштитни) цени, и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа	9,60
2) за II класа	9,25
3) за III класа	8,60

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат за количините на оризова арпа што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите од оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелницата — по избор на купувачот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена од болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, најмногу со 3% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

2) за II класа — иста сорта, најмногу со 15% црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;

3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистотија или влага цената ќе се намали, односно зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат оризова арпа од родот на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука во количини што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на оризова арпа, а до количините утврдени со билансите на републиките и билансите на автономните покраини.

Количините на оризова арпа, над количините откупени според став 1 од оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 од оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето на оваа одлука во сила.

5. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат интервентно да го продаваат оризот произведен од откупената оризова арпа според одредбите од оваа одлука по пропишаните производителски продажни цени на оризовата арпа, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чувањето за текуштата економска година и на продажбата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1161
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

962.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат оризова арпа од родот на 1980 година од организациите на здружен труд што произведуваат оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители) по продажните цени на производителите, и тоа за:

	Дин/кг
1) I класа	10,60
2) II класа	10,20
3) III класа	9,70

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин во местото на производителот за производителите што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магазин на организацијата на здружен труд што врши откуп, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена од болести или штетници, од следниот квалитет:

1) за I класа — иста сорта, најмногу со 3% првени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
2) за II класа — иста сорта, најмногу со 15% првени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага;
3) за III класа — разни сорти, со над 15% првени зрна и со најмногу 2% примеси и нечистотија и 15% влага.

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и нечистотија или влага поголем или помал од процентот од точка 2 на оваа одлука, за секој поголем, односно помал процент на примеси и нечистотија или влага цената ќе се намали, односно зголеми за истиот процент (1:1). Дропките се земаат предвид.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на оризова арпа можат цените во

прометот да ги формираат според прописите на надлежните статистичко-политички заедници.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1163
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

963.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНАТА (ЗАШТИТНАТА) ЦЕНА ЗА ШЕКЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедува за шеќерната репа од родот на 1980 година гарантирана (заштитна) цена од 0,64 динари за еден килограм.

Гарантираната (заштитната) цена од став 1 на оваа точка ќе се применува за количествата на шеќерна репа од родот на 1980 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерната репа со дигестија од 15,5%. За секој процент дигестија поголем или помал од 15,5%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно намалува за 0,0413 динари за еден килограм.

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивањето на тежината на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и олавчиња, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, крај железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат шеќерна репа од родот на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука во количествата што ќе ги договараат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на шеќерната репа, а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на шеќерната репа, над количествата откупени според став 1 на овој член, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите, со договорот на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите склучени според став 1 на оваа точка е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, односно организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на шеќерна репа со договор ги утврдуваат поблиските услови за купување, односно за преработка на шеќерна репа во обликот во кој ќе се преземе, како и роковите на испораката и другите услови и тоа во рамките на разликата помеѓу цената на шеќерната репа според оваа одлука и пропишаните продажни цени на преработките од шеќерна репа.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1158

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с.р.

964.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат шеќерна репа од родот на 1980 година од организациите на здружен труд кои произведуваат шеќерна репа сами или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, како и од индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители) по продажната цена на производителите од 0,70 динари за еден килограм.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. За секој цел процент дигестија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува, односно намалува за 0,0452 динари за еден килограм, со тоа што дропките се земаат предвид.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста шеќерна репа, по одбивањето на тежината

на туѓи примеси, земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опавчиња, франко натоварна станица во местото на производителот, а по избор на купувачот, крај железничка, бродска, односно камионска рампа, кеј или дигалка, подготвена за натовар во превозно средство.

4. Организациите на здружен труд кои вршат откуп и промет на шеќерна репа можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1164

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с.р.

965.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустријскиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛЕНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат сончоглед, соја и маслена репа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедуваат за сончоглед, соја и маслена репа од родот на 1980 година гарантирани (защитни) цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) сончоглед	6,20
2) соја	7,30
3) маслена репа	6,20

Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата на сончоглед, соја и маслена репа од родот на 1980 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви, во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед кој содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистота;
- 2) соја која содржи 13% влага и 2% нечистота;
- 3) маслена репа која содржи 7% влага и 2% нечистота.

За сончоглед за секој процент содржина на масло над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зголемува или се намалува за 0,155 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистота над или под 3% — за сончоглед; за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистота над или под 2% — за соја; за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистота над или под 2% — за маслена репа, цените се зголемуваат или намалуваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја, односно маслена репа.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за еден килограм сончоглед, соја, односно маслена репа франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на продавачот, по избор на купувачот.

4. Согласно со член 33 од Договорот за основи-те на Општествениот план на Југославија за раз-вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на авто-номните покраини купуваат сончоглед, соја, однос-но маслена репа од родот на 1980 година, по це-ните од точка 1 на оваа одлука, во количествата што ќе ги договорат производителите и организа-циите на здружен труд кои се занимаваат со про-мет и преработка на сончоглед, соја, односно мас-лена репа, а до количествата утврдени со билан-сите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на сончоглед, соја, односно мас-лена репа над количествата откупени според став 1 на оваа точка ќе ги купи Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамош-ниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите, со договор помеѓу Дирекцијата, организациите за резерви на репу-бликите и организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите на организациите за резерви склу-чени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на репу-бликата, односно кај организацијата за резерви на автономната покраина на чија територија е седиш-тето на производителот. Рокот за регистрација на договорот е 30 дена од денот на влегувањето во си-ла на оваа одлука.

5. Дирекцијата, организациите за резерви на ре-публиките, односно организациите за резерви на ав-тономните покраини и производителите, односно ор-ганизациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на сончоглед, соја и маслена репа со договор ги утврдува поблиските услови за купува-ње, односно за преработка на тие производи во об-ликот во кој ќе се преземат, како и роковите на испораката и другите услови, и тоа во рамките на разликата помеѓу цената на сончогледот, сојата и маслената репа според оваа одлука и пропишаните продажни цени на преработките од тие производи.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1159

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р

966.

Врз основа на член 31 од Законот за општес-твена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски произ-води од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 на Договорот за осно-вите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1980 ГО-ДИНА

1. Организациите на здружен труд (во ната-мошниот текст: купувачите) ќе купуваат сончо-глед, соја и маслодајна репа од родот на 1980 го-дина од организациите на здружен труд што про-изведуваат сончоглед, соја и маслодајна репа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални произво-дители (во натамошниот текст: производителите) по продажните цени на производителите, и тоа:

	Дин/kg
1) за сончоглед	6,80
2) за соја	8,00
3) за маслодајна репа	6,80

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-бираат за еден килограм сончоглед, соја, односно маслодајна репа франко магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство во местото на прода-вачот, по изборот на купувачот.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за:

- 1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% нечистота;
- 2) соја што содржи 13% влага и 2% нечисто-та;
- 3) маслодајна репа што содржи 7% влага и 2% нечистота.

За сончогледот за секој процент на содржина на масло над или под 40% производителска продажна цена се зголемува или се намалува за 0,170 динари за еден килограм.

За секој процент влага над или под 11% и за секој процент нечистота над или под 3% и за сончо-глед; за секој процент влага над или под 13% и за секој процент нечистота над или под 2% за соја; за секој процент влага над или под 7% и за секој процент нечистота над или под 2% — за маслодај-на репа, цените се зголемуваат или намалуваат за 1% во однос на цената од точка 1 на оваа одлука за еден килограм сончоглед, соја односно маслодај-на репа.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп на сончоглед, соја односно маслодајна репа можат да ги формираат цените во прометот според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1170

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р

967.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат за суровиот памук од родот на 1980 година гарантирани (заштитни) цени, и тоа за:

Дин/kg

1) I класа, просечен рандман 31	13,00
2) II класа, просечен рандман 30	11,00
3) III класа, просечен рандман 30	10,60
4) IV класа, просечен рандман 28	10,20

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат за количествата на суров памук од родот на 1980 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупното место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Согласно на член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров памук од родот на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров памук — а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на суров памук, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај организацијата за резерви на републиката, односно организацијата за резерви на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, организациите за резерви на автономните покраини и производителите со договор ги утврдуваат роковите за испорака и другите услови на испораката на суров памук.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1168
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставреј, с. р.

968.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат суров памук од родот на 1980 година од организациите на здружен труд што произведуваат суров памук сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) по следните производителски продажни цени, и тоа за:

Дин/kg

1) I класа, просечен рандман 31	14,30
2) II класа, просечен рандман 30	12,00
3) III класа, просечен рандман 30	11,40
4) IV класа, просечен рандман 28	11,00

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко откупно место на производителот, а важат за суров памук со 8,5% влага.

3. Купувачите и производителите со договор ги утврдуваат роковите на преземањето и другите услови за испорака на суров памук.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на суров памук можат да ги формираат цените во прометот за суров памук од родот на 1980 година според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1169
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставреј, с. р.

969.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), и со член 27 од Договорот на основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст производителите) им се обезбедува за суровиот тутун од родот на 1980 година гарантирана (заштитна) цена во просек од 43,50 динари за еден килограм.

Цените за суровиот тутун од родот на 1980 година според сортите и класите се сметаат како затечени цени. Производителите и потрошувачите, односно купувачите можат тие цени да ги менуваат со спогодба за промена на затечените продажни цени, согласно со Законот за општествена контрола на цените и тоа во рамките на просечната продажна цена на суров тутун од родот на 1980 година од став 1 на оваа точка.

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат за количествата на тутун од родот на 1980 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Купувачите и производителите се должни при преземањето на тутунот да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

3. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат суров тутун од родот на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количеството што ќе ги договораат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на суров тутун а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на суров тутун, над количествата откупени според став 1 на оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката, односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорот е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките, односно организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно организациите на здружен труд што се занимаваат со преработка на суров тутун со договор ги утврдуваат поблиските услови за купувањето, односно преработката на суров тутун во обликот во кој ќе се преземе, како и роковите на испораката и другите услови и тоа во рамките на разликата помеѓу цената на суровиот тутун според оваа одлука и пропишаните продажни цени на преработките од суров тутун.

5. Суровиот, односно ферментираниот тутун Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат да го продаваат по цените утврдени со оваа одлука, односно со спогодбата за промена на затечените цени, зголемени за трошоците на откупот, на транспортот, на чувањето во текот на година и на продажбата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1157

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

970.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат тутун од родот на 1980 година од организациите на здружен труд што произведуваат тутун сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) по производителската продажна цена во просек од 48 динари за еден килограм.

Цените на суров тутун од родот на 1980 година според сортите и класите се сметаат како затечени цени. Производителите и потрошувачите, односно купувачите можат тие цени да ги менуваат со спогодба за промена на затечените цени, согласно со Законот за општествена контрола на цените и тоа во рамките на просечната цена на суров тутун од родот на 1980 година од став 1 на оваа точка.

2. Купувачите и производителите, во рамките на Стопанската комора на Југославија, со спогодба ќе ги определат производителските продажни цени за тутун од родот на 1980 година по одделни сорти и класи тутун во рамките на просекот од точка 1 на оваа одлука, како и поблиските услови за преземањето и за цените за мешавици на тутун, тутун во низи (некалепен), влажен тутун, ситнеж, мувлосан тутун и др.

Спогодбата од став 1 на оваа точка е полноважна кога со неа ќе се согласи Сојузниот завод за цени, а ќе се применува од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Цените од точка 1 и 2 на оваа одлука важат франко вагон или франко магацин — по избор на купувачот.

4. Купувачите и производителите се должни при преземањето на тутунот да се придржуваат кон Мерилата за класификација на тутунот (Додаток кон „Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61).

5. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на тутун можат во прометот да ги формираат цените на суров тутун од родот на 1980 година според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1156
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с р.

971.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ

1. На организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производители) во 1980 година им се обезбедуваат гарантирани (заштитни) цени за добитокот, и тоа за:

Дин/kg

жива мера

топла полутка

А. Свињи

а) месести свињи и нивни меѓусебни мелези, врз база на 26% месо на 100 kg жива мера или 33% месо на 100 kg топли полутки

За живи мери на свињи што содржат над 20% месо, цената се зголемува за секој процент месо за 0,90 динари за килограм.

За топли полутки од месести свињи, за секој процент месо над 33%, цената се зголемува за 0,99 динари за килогра.

Гарантираните (заштитните) цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињите

23,40 29,76

што содржат под 25% месо на 100 kg жива мера, или што содржат под 33% месо на 100 kg топли полутки.

Процентот на месо се утврдува на линијата на колењето во однос на кланичната тежина според југословенскиот стандард — Месести свињи за индустријска преработка — JUS E.C1.021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот на слагината, заедно со кожата, измерено на линијата на колењето, и тоа: на крстот на местото каде што мускулот најмногу влегува во слагината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на таа вредност на дебелината на слагината, се утврдува процентот на месо според табела 2 на тој стандард.

Б. Говеда

Дин/kg
жива мера

1) За згоени јуниња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 58%

32,45

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5594 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 56%

31,50

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5625 динари за килограм.

2) За згоени јуниња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 58%

32,45

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5594 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 56%

31,50

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5625 динари за килограм.

3) За згоени постари јуниња (млади говеда) од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

а) Iа класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман 58%

31,50

За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5431 динари за килограм;

б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман 56%

29,90

За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5339 динари за килограм.

Дин/kg
жива мераДин/kg
жива мера

4) За згоени помлади јуниња — мелези од раса буша или од други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 54%

29,00

За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува односно се зголемува за 0,5370 динари за килограм;

б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман 52%

27,10

За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5211 динари за килограм.

5) За згоени постари јуниња, млади говеда — мелези од раса буша или од други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман 54%

28,00

За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5185 динари за килограм;

б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 50%

26,10

За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5220 динари за килограм.

6) За згоени млади јуниња, над 6 до 18 месеци старост, од раса буша, со млечни заби:

а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 52%

26,75

За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5144 динари за килограм;

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 48%

24,55

За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5144 динари за килограм.

7) За згоени постари јуниња — млади говеда, од раса буша, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:

а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман 52%

24,90

За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,4788 динари за килограм;

б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман 48%

23,30

За секој процент месо под или над

рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,4854 динари за килограм.

8) За други категории говеда, постари од 3 години:

а) I класа, тежина најмалку 360 kg, рандман 50%

23,60

За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,4720 динари за килограм;

б) II класа, тежина најмалку 320 kg, рандман 48%

21,70

За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,4520 динари за килограм;

в) III класа, тежина најмалку 230 kg, рандман 44%

19,95

За секој процент месо под или над рандман 44%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,4534 динари за килограм.

В. Овци

1) За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниеден млечен заб:

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54%

32,30

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50%

30,20

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, што имаат најмногу 2 постојани заб:

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52%

28,55

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48%

26,45

3) За згоени овци и овни, над 2 години старост:

а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50%

23,40

б) II класа, до 5 години старост со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46%

22,20

Г. Живина

За згоени пилиња — бројлери:

а) I класа

23,40

б) II класа

22,45

2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за количествата на добиток што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини, во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм добиток жива мера или за еден килограм топла полутка, франко натоварено во вагон или во камион — по избор на купувачот, во местото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часови од последното ранење, или најдоцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 12 часа од последното ранење, од утврдената тежина на говедата и овците се одбива до 5% а од утврдената тежина на свињите — до 2%.

Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

1) со југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка — JUS E.C1.021,

2) со прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и тоа: PK-E2 (II изменето и дополнето издание) и JUS E.C1.022.

Цените од точка 1 на оваа одлука не се применуваат на грла кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колењето.

Преземањето на добитокот според квалитетот го врши овластената организација што ќе ја определи надлежниот републички, односно покраински орган, под надзор на органот на пазарната инспекција.

4. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат добиток според цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиток — до класеската утврдени со билансите на републиките и билансите на автономните покраини.

Количествата на добиток над количествата откупени според став 1 на оваа точка ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) според цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини, се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно организација за резерви на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрирање на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Дирекцијата, организациите за резерви на републиките односно организациите за резерви на автономните покраини и производителите, односно организациите на здружен труд што се занимаваат со колење на добиток и со производство на месо со договор ги утврдуваат поблиските услови за купување на добиток и поблиските услови за колење, производство и обработката на месо, како и роковите на испораката и другите услови и тоа во рамките на разликата помеѓу цената на добитокот според оваа одлука и пресметаната цена на произведеното, односно обработеното месо.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1155
20 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгослав Ставрев, с. р.

972.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја (Службен лист на СФРЈ, бр. 40/72) и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат добиток од организациите на здружен труд што произведуваат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) по продажните цени на производителите, и тоа:

А. Свињи

3 месеци и свињи и нивни мејусе ни мелези, врз база на 26% месо на 100 kg жива мера или 33% месо на 100 kg топли полутки.

За жива мера на свињи кои содржат над 26% месо, цената за секој процент месо се зголемува за 1 динар за килограм.

За топли полутки од месести свињи, за секој процент месо над 33% цената се зголемува за 1,10 динари за килограм.

Производителските продажни цени од ст. 1, 2 и 3 не се однесуваат на свињи кои содржат под 26% месо на 100 kg жива мера, или кои содржат под 33% месо на 100 kg топли полутки.

Процентот на месото се утврдува на линијата на колењето во однос на кланичната тежина според југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E. C1 021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот на сланината, заедно со кожата, измерено на линијата на колењето, и тоа: на крстот на местото каде што мускулот најмногу влегува во сланината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на таа вредност на дебелината на сланината, се утврдува процентот на месото според табела 2, на тој стандард.

Б. Говеда

1) За згоени телиња од благородни раси и нивни мејусебни мелези до 6 месеци старост:

а) 1а класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 62%

Дин/kg	мера	жива	топли полутки
26			33

Дин/kg
жива мера

40,95

	Дин/kg жива мера		Дин/kg жива мера
6) I класа, тежина најмалку 150 kg, рандман 62%	38,85	За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5962 динари за килограм;	
2) За згоени јуниња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези од 6 до 12 месеци старост и со млечни заби:		6) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман 52%	30,10
а) Ia класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 58%	36,05	За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5788 динари за килограм;	
За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,6215 динари за килограм;		7) За згоени постари јуниња, млади говеда — мелези од расата буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:	
6) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман 56%	35	а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман 54%	31,15
За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 0,6250 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 54%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5768 динари за килограм;	
3) За згоени јуниња од благородни раси и нивни меѓусебни мелези над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби:		6) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 50%	29,05
а) Ia класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 58%	36,05	За секој процент месо под или над рандман 50%, цена се намалува, односно се зголемува за 0,5810 динари за килограм.	
За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,6215 динари за килограм;		8) За згоени телиња до 6 месеци старост, од расата буша:	
6) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман 56%	35	а) I класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 54%	32,20
За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,6250 динари за килограм;		6) II класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 52%	30,80
4) За згоени постари јуниња (млади говеда) од благородни раси и нивни меѓусебни мелези над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:		9) За згоени јуниња, над 6 до 18 месеци старост, од расата буша, со млечни заби:	
а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман 58%	35	а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 52%	29,75
За секој процент месо под или над рандман 58%, цената се намалува односно се зголемува за 0,6034 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 52%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5721 динар за килограм;	
6) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман 56%	33,25	6) II класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман 48%	27,30
За секој процент месо под или над рандман 56%, цената се намалува односно се зголемува за 0,5937 динари за килограм;		За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5687 динари за килограм;	
5) За згоени телиња — мелези од расата буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, до 6 месеци старост:		10) За згоени јуниња — млади говеда, од расата буша, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:	
а) I класа, тежина најмалу 90 kg рандман 56%	33,95	а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман 52%, цената се намалува односно се зголемува за 0,5317 динари за килограм;	
6) II класа, тежина најмалку 90 kg, рандман 54%	32,20	6) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман 48%	25,90
6) За згоени млади јуниња — мелези од расата буша или други домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби:		52%	27,65
а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман 54%	32,20	За секој процент под или над рандман	

Дин/kg
жива мера

За секој процент месо под или над рандман од 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5396 динари за килограм;

11) За други категории говеда постари од 3 години;

а) I класа, тежина најмалку 360 kg, рандман 50% 26,25

За секој процент месо под или над рандман 50%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5250 динари за килограм;

б) II класа, тежина најмалку 320 kg, рандман 48% 24,15

За секој процент месо под или над рандман 48%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5031 динар за килограм;

в) III класа, тежина најмалку 230 kg, рандман 44% 22,20

За секој процент месо под или над рандман 44%, цената се намалува, односно се зголемува за 0,5045 динари за килограм.

В. Овци

1. За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци старост, кои не измениле ниеден млечен заб:

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54% 35,90

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50% 35,55

2. За згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, кои имаат најмногу 2 постојани заби:

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52% 31,70

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48% 29,40

3. За згоени овци и овни, над 2 години старост:

а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50% 26,00

б) II класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46% 24,70

Г. Живина

За згоени пилиња — бројлери:

а) I класа 26,00

б) II класа 24,95

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден килограм добиток жива мера или за еден килограм топла полутка, франко натоварено во вагон или камион — по избор на купувачот, во месото на продавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното ранење, или најдоцна 2 часа по колењето, а ако тежината се утврдува пред истекот на 12 часа од последното ранење, од утврдената тежина на говедата и овците се одбива до 5%, а од утврдената тежина на свињите — до 2%.

Цените од точката 1 на оваа одлука се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

1) со југословенскиот стандард — Месести свињи за индустриска преработка JUS E.C1.021;

2) со прописите за квалитетот на говедата и овците за колење, и тоа: ПК-Е2 (II изменето и дополнето издание) и JUS E.C1.022.

Цените од точка 1 на оваа одлука не се применуваат на грлата кај кои постојат скриени дефекти што ќе се утврдат на линијата на колењето.

Преземањето на добитокот според квалитетот врши овластената организација што ќе ја определи надлежниот републички, односно покраински орган под надзор на органот на пазарната инспекција.

3. Купувачите и производителите ги утврдуваат со договор роковите на преземањето и другите услови на испораката на добитокот.

4. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на добиток можат во прометот да ги формираат цените на добитокот според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1167
26 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

973.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и со член 27 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ ЗА ВОЛНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители (во натамошниот текст: производителите) им се обезбедуваат во 1980 година гарантирани (защитни) цени за волна, и тоа за:

	Дин/kg
1) волна мерино екстра класа	114,90
2) волна мерино I класа	99,90
3) волна полумерино Ia класа	90,90
4) волна полумерино Ib класа	75,90
5) волна цигаја IIa класа	60,90
6) волна цигаја IIb класа	54,90
7) волна руда праменка IIIa класа	47,90
8) волна руда праменка IIIb класа	45,90

2. Гарантираните (заштитните) цени од точка 1 на оваа одлука ќе се применуваат за количествата на волна што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини во согласност со одредбите на оваа одлука.

3. Цените на волната стрижена од јагниња (ја-рина), од иста класа, се пониски за 10% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените на волната во боја се пониски за 15% од цените на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука.

Цените на белата табачка волна се пониски за 30%, а цените на табачката волна во боја или шарена — за 40% од соодветните цени за рунската волна, ако поради симнување со хемиски средства, волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно на оштетувањето.

4. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.012 донесен со Решението за југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или во друго превозно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

6. Согласно со член 33 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини ќе купуваат волна по цените од точка 1 на оваа одлука за количествата што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и преработка на волна — а до количествата утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количествата на волна над количествата откупени според став 1 на оваа точка ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансот, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализацијата на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 од оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно организацијата за резерви на автономната покраина на чија територија е седиштето на производителот.

Рокот за регистрација на договорите е 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Дирекцијата и производителите со договор ги утврдуваат роковите за испорака и другите услови на испораката.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1160

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

974.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), и со член 27 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА

1. Организациите на здружен труд кои купуваат волна од организациите на здружен труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители или ја купуваат од индивидуални производители (во натамошниот текст: производителите) се должни волната да ја купуваат од производителите по следните производителски продажни цени, и тоа за волна:

	Дин/kg
1) мерино екстра класа	127,65
2) мерино I класа	111,00
3) полумерино Ia класа	101,00
4) полумерино Ib класа	84,35
5) цигаја IIa класа	67,70
6) цигаја IIb класа	61,00
7) руда праменка IIIa класа	53,30
8) руда праменка IIIb класа	51,00

2. Цените на волна стрижена од јагниња (ја-рина), од иста класа, се пониски за 5% од цените од точка 1 на оваа одлука.

Цените на волна во боја од иста класа се пониски за 10% од цените од точка 1 од оваа одлука.

Цените на бела табачка волна се пониски за 30%, а цените на табачка волна во боја или на шарена — за 40% од соодветните цени за рунска волна, ако поради симнувањето со хемиски средства волната не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно на оштетувањето.

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југословенскиот стандард JUS E.B1.012 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/72).

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство во местото на продавачот — по избор на купувачот.

5. Организациите на здружен труд што вршат откуп и промет на волна можат во прометот да ја формираат цената на волната според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1165

20 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

975.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78, 5/79) точка 36 се менува и гласи:

„Приходите на месните заедници, месниот самопридones и другите приходи на месните заедници се уплатуваат на сметката бр. 842-822 Приходи на месните заедници, местен самопридones и други приходи на месните заедници.

На сметката став 1 на оваа точка се уплатуваат приходите на месните заедници од обврзниците од општествениот сектор и од другите обврзници (работните луѓе кои самостојно вршат стопанска, односно нестопанска дејност, работните луѓе вработени кај граѓаните кои самостојно вршат стопанска или нестопанска дејност и други неспоменати обврзници), кои своите обврски ги извршуваат редовно од секој остварен личен доход на обврзникот или од доход на организацијата на здружен труд.

Надлежната служба на општественото книговодство, во согласност со став 1 од оваа точка, ќе отвори потсметки за секоја месна заедница.

Надлежната служба на општественото книговодство во општината ќе врши распоред на приходите од сметката од став 3 на оваа точка во роковите од точка 54 на оваа наредба, а за уплатите и распоредот на приходите ќе ја известува надлежната месна заедница и надлежните органи во општината во согласност со точка 60 од оваа наредба.

На сметката од оваа точка, согласно со точка 47 од оваа наредба, ќе се прекнижуваат само придонесите кои се разрежуваат во годишен износ, а се плаќаат тримесечно на начинот и во роковите што договорно ќе ги определи општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите и односната месна заедница.

„Средствата на задолжителниот заем за фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини се уплатуваат:

1) на сметката бр. 842-1905 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1979 година;

2) на сметката бр. 842-1910 — Деловни средства на организациите на здружен труд од областа на стопанството по основ на задолжителниот заем од 1980 година.

3. Во точка 55 став 1 одредбата под 1 се брише.

Одредбата под 2 станува одредба под 1. На крајот на таа одредба точката се заменува со точка

и запирка и потоа се додава нова одредба под 2, која гласи:

“2) проодна сметка бр. 842 — 2010 — Средства на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово за 1980 година“.

4. Точка 61 се менува и гласи:

“61. Приходите од буџетот на федерацијата од царини и други увозни давачки, а за стоки увезени до 31 декември 1979 година, приходите од придонесите на републиките и автономните покраини од 1979 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи, за прометот остварен до 31 декември 1979 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1980 година, се уплатуваат, во смисла на член 18 од Законот за извршување на буџетот на федерацијата за 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во корист на Буџетот на федерацијата за 1979 година.

При уплатите на приходите од царини и други увозни давачки за стоките увезени до 31 декември 1979 година приходите од придонесите на републиките и автономните покраини од 1979 година и делот од приходите од основниот данок на промет на производи за прометот остварен до 31 декември 1979 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1980 година, уплатувачите на тие приходи се должни на сите налози за уплата во горниот агол да назначат: „за 1979 година“.

Заради разграничување на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка меѓу 1979 и 1980 година уплатувачите на приходите се должни при уплатата на приходите до 31 јануари 1980 година, за приходите кои припаѓаат на таа година, на сите делови на налогот за уплата во горниот десен агол да назначат: „за 1980 година“.

5. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1980 година.

Бр. 6-10253

14 декември 1979 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

976.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“ број 279 од 29 ноември 1979 година кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/823

10 декември 1979 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуриниќ, с. р.

977.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EXPRESS“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „L'Express“ број 1480 од 24 ноември 1979 година кој излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/533
10 декември 1979 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

978.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „International herald tribune“ број 30099 од 20 ноември 1979 година кој излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија.

Бр. 650-1-30/35
10 декември 1979 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

979.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат пелата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОБИТОЧНИ ПРОИЗВОДИ ОД СР РОМАНИЈА**

1. Наредбата за забрана на внесување во Југославија на определени добиточни производи од СР

Романија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/77) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6801/1
7 декември 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
инж. Милован Зидар, с. р.

980.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА НОВА ГОРИЦА СО СЕДИШТЕ ВО ИДРИЈА**

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Нова Горица со седиште во Идрија.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 јануари 1980 година.

03-01 Бр. 15863/1
10 декември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

981.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СУБОТИЦА СО СЕДИШТЕ ВО СЕНТА**

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Суботица со седиште во Сента.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 јануари 1980 година.

03-01 Бр. 15054/1
10 декември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

982.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА РИЕКА СО СЕДИШТЕ ВО ОМИШАЉ

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Риека со седиште во Омишаљ.
2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 јануари 1980 година.

03-01 Бр. 16322/1
12 декември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Кемал Тарабар, с. р.

983.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 15 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 29/79, 36/79, 48/79, 55/79 и 59/79) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 21%“ се заменуваат со зборовите: „по стапка од 19,6%“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Стапката на задолжителната резерва од став 1 одредба под 1 на оваа точка се применува од пресметката на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 30 ноември 1979 година.“

Досегашниот став 2 станува став 3.
Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„По исклучок, во периодот од 20 декември 1979 година до 10 февруари 1980 година, банките ќе применуваат стапка од 18,6% на средствата од одредбата под 1 на став 1 од оваа точка, а според состојбата на средствата на 30 ноември и 31 декември 1979 година. Банките ќе извршат корекција на пресметката на задолжителната резерва според состојбата на средствата на 30 ноември 1979 година и разликата добиена со примената на таа стапка ќе ја пренесат на своја жиро-сметка.“

2. Точката 8 се брише.

3. На банката која поради неостварен просек на задолжителната резерва во пресметковниот период од 1 јануар 1979 година платила надомест од 0,1%, уплатениот износ ќе ѝ се врати.

Браќањето на надоместот во смисла на став 1 од оваа точка, банките ќе го спроведуваат на начин што ќе го определи Народната банка на Југославија.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 52
20 декември 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богосов, с. р.

984.

Врз основа на член 17 ст. 6 и 7, член 29 и член 66 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за начинот у условите за користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/77) во точка 4 по став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„За пресметка на надоместот од став 1 на оваа точка како користени средства на задолжителната резерва, од 1 јануар 1979 година, се смета износот на неостварениот просек на задолжителната резерва во пресметковниот период во кој банката ја користела задолжителната резерва. На тој износ се плати надомест од 0,05% за секој ден во тој период.“

Браќањето на надоместот во смисла на став 2 од оваа точка, банката ќе го спроведе на начин што ќе го определи Народната банка на Југославија.“

Досегашниот став 2 станува став 4.

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, зборовите: „на став 2“ се заменуваат со зборовите: „на став 4“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 53
20 декември 1979 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
на Народната банка
на Југославија,
д-р Ксенте Богосов, с. р.

985.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГОЛИ ГУМЕНИ НИШКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 12 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за голи гумени нишки, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) голи гумени нишки, № 20/22	55,40
2) голи гумени нишки, № 26/30	55,40
3) голи гумени нишки, № 32/36	61,80
4) голи гумени нишки, № 34/38	61,80
5) голи гумени нишки, № 36/40	65,25
6) голи гумени нишки, № 38/42	65,25
7) голи гумени нишки, № 39/44	75,10
8) голи гумени нишки, № 40/46	75,10
9) голи гумени нишки, № 42/48	90,05
10) голи гумени нишки, № 44/50	90,05
11) голи гумени нишки, № 46/52	90,05
12) голи гумени нишки, № 48/54	98,75
13) голи гумени нишки, № 50/56	98/75

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5026 од 18 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Тигар“ — Пирот.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

986.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ХАРТИЈА ВО ГОЛЕМ ФОРМАТ И ВО МАКАРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 март 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на хартија во голем формат и во макари, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 2433 од 19 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Аеро“ — Медводе, БИГЗ — Белград, „Целпак“ — Приедор, „Матроз“ — Сремска Митровица, „Папирница Вевче“ — Љубљана Поље, „Папирница“ — Радече, Загребачка творница папира — Загреб, фабрика сулфатне целулозе и хартије — Иванград, „Божо Томиќ“ Чачак и фабрика на хартија и целулоза — Кочани.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

987.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ХАРТИЈА ЗА ЦИГАРИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 25 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за хартија за цигари, со тоа што производителските организации на здружен труд, своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да можат да ги зголеми до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение број 3118 од 20 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Творница папира „Ријека“ — Ријека.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

988.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН ХАРТИЈА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 го-

дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон хартија, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5116 од 19 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Натрон“ — Маглај.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

989.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 29 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за крафтлајнер хартија, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5238 од 19 декември 1979. година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Симо Димик“ — Плашки и „Натрон“ — Маглај.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

990.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПОКРИВЕН КАРТОН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 14 февруари 1979

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за суров покривен картон, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите заточени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 1892 од 19 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Слаткогорска“ — Марибор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Грмеч“ — Белград, „Хромос-катран-кутрулин“ — Загреб, „Битуменка“ — Сараево, „Изолирка“ — Љубљана, „Бим“ — Свети Николе и „Тим“ — Лашко.

991.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОЛНИ И ПЛОЧИ ОД БРАНОВИТ КАРТОН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 10 април 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за ролни и плочи од брановит картон, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 4237 од 19 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 9 производителите потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 97 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

992.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРИЦ-ЛЕКС КАРТОН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 25 мај 1979. годи-

на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за триплекс картон, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 3699 од 19 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Фабрика за картон „Умка“ — Умка и „Папирница Количево“ — Домжале.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

993.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН ВРЕКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 3 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон вреки, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови за продажба, да можат да ги зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението број 5234 од 19 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Натрон“ — Маглај, „Ивица Јовинчиќ“ — Загреб, „Литопар“ — Чачак и „Комуна“ — Скопје.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 147 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

994.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ СО ПОМОШЕН МОТОР — „PONY EXPRESS“

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 јуни 1979 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за велосипеди со помошен мотор „Pony Express“, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат својата затечена малопродажна цена за наведениот производ, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 5018 од 12 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Радна организација „РОГ“ — Љубљана и Радна организација „ТОМОС“ — Копар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 4 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

995.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОБЛОЖЕН КВАРЦЕН ПЕСОК

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 27 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за обложен кварцен песок, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за обложен кварцен песок:

	Дин/t
1) со 2,5% смола	2,382
2) со 3,0% смола	2,561
3) со 3,5% смола	2,742
4) со 4,0% смола	2,923
5) со 4,5% смола	3,102

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 5067 од 20 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Галеника“ — Земун, „Кварц“ — Рготина и „Термит“ — Домжале.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

996.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 1 јуни 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производите од индустриски преработено овошје и зеленчук, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени да ги зголемат до 8%. Во тие цени е вклучен процентот за покривање на трошоците, и тоа во прометот на големо до 6,48%, а во прометот на мало — до 13,88%.

Другите услови на продажбата остануваат непроменети.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 4198 од 21 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 49 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи — 14 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

997.

Врз основа на член 72 став 2а во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува

РЕЗУЛТАТ

НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР ХРВАТСКА

I. Изборот е одржан од 10 ноември до 10 декември 1979 година во сите собранија на општините на територијата на СР Хрватска. На седниците на собранијата на општините присуствувале вкупно 7.148 делегати.

Кандидатот од листата на кандидатите Шимиќ Иван — добил вкупно 7.093 гласови.

Неважечки листи имало 55.

II. Републичката изборна комисија на СР Хрватска на седницата од 21 декември 1979 година утврди дека во смисла на член 67, став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран

Шимиќ Иван, роден на 22 јуни 1928 година, ВКВ лимар, раководител на Браварија, Хрват, член на Делегацијата на ООЗТ „Метал“, СОЗТ ОЛТ — Осијек.

Бр. 198
25 декември 1979 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар Властимир Живковиќ, с. р. Претседател Бошко Брајковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79, се поткрадоа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ВО 1979 ГОДИНА

1. Во точка 7 по одредбата под 13) треба да се додаде по грешка испуштената одредба под 14), која гласи:

„14) Производство на бел лим“.

2. Во точка 13 став 3 наместо зборовите: „точка 6“ треба да стои: „точка 7“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 декември 1979 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за извонреден алпинистички подвиг — освојување на највисокиот планински врв на светот, што претставува голем придонес на меѓународниот углед на југословенскиот спорт

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Седма југословенска алпинистичка хималајска експедиција на Монт Еверест.

Бр. 60
15 мај 1979 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
955. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	1929	977. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'Express“ — — — — —	1946
956. Одлука за Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет — — — — —	1929	978. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International herald tribune“ — — — — —	1946
957. Одлука за определување на стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса — — — — —	1931	979. Наредба за престанување на важењето на Наредбата за забрана на внесување во Југославија на определени добиточни производи од СР Романија — — — — —	1946
958. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса — — — — —	1931	980. Решение за отворање Царинска испостава на Царинарницата Нова Горица со седиште во Идрија — — — — —	1946
959. Одлука за гарантираната (заштитната) цена за пченка од родот на 1980 година — — — — —	1932	981. Решение за отворање Царинска испостава на Царинарницата Суботица со седиште во Сента — — — — —	1946
960. Одлука за продажната цена на пченката од родот на 1980 година — — — — —	1932	982. Решение за отварање Царинска испостава на Царинарницата Риека со седиште во Омишљ — — — — —	1947
961. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за оризова арпа од родот на 1980 година — — — — —	1933	983. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	1947
962. Одлука за продажните цени за оризова арпа од родот на 1980 година — — — — —	1934	984. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот и условите за користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — — — — —	1947
963. Одлука за гарантираната (заштитната) цена за шеќерна репа од родот на 1980 година — — — — —	1934	985. Спогодба за промена на затечените цени за големи гумени нишки — — — — —	1948
964. Одлука за продажната цена за шеќерна репа од родот на 1980 година — — — — —	1935	986. Спогодба за промена на затечените цени за хартија во голем формат и во макари — — — — —	1948
965. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за сончоглед, соја, и маслена репа од родот на 1980 година — — — — —	1935	987. Спогодба за промена на затечените цени за хартија за цигари — — — — —	1948
966. Одлука за продажните цени за сончоглед, соја и маслодајна репа од родот на 1980 година — — — — —	1936	988. Спогодба за промена на затечените цени за натрон хартија — — — — —	1948
967. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за суров памук од родот на 1980 година — — — — —	1937	989. Спогодба за промена на затечените цени за крафтлајнер хартија — — — — —	1949
968. Одлука за продажните цени за суров памук од родот на 1980 година — — — — —	1937	990. Спогодба за промена на затечените цени за суров покривен картон — — — — —	1949
969. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за суров тутун од родот на 1980 година — — — — —	1938	991. Спогодба за промена на затечените цени за ролни и плочи од брановит картон — — — — —	1949
970. Одлука за продажните цени за суров тутун од родот на 1980 година — — — — —	1938	992. Спогодба за промена на затечените цени за триплекс картон — — — — —	1949
971. Одлука за гарантираните (заштитните) цени на добитокот — — — — —	1939	993. Спогодба за промена на затечените цени за натрон вреќи — — — — —	1950
972. Одлука за продажните цени на добитокот — — — — —	1941	994. Спогодба за промена на затечената цена за велосипеди со помошен мотор — „Pony — Express“ — — — — —	1950
973. Одлука за гарантираните (заштитните) цени за волна — — — — —	1943	995. Спогодба за промена на затечените цени за обложен кварцен песок — — — — —	1950
974. Одлука за продажните цени за волна — — — — —	1944	996. Спогодба за промена на затечените цени за производите од индустриски преработено ововше и зеленчук — — — — —	1951
975. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	1945	997. Резултат на дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од СР Хрватска — — — — —	1951
976. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	1945	Исправка на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема во 1979 година — — — — —	1951
		Одликувања — — — — —	1951